



Брави за мебел



Содржина

Сигурносни брави	6 - 9 стр.
Челни централни брави	10 - 13 стр.
Квадратни брави	14 - 15 стр.
Брави за лизгачки врати	16 стр.
Брави за стаклени врати	17 - 18 стр.

Легенда

Пример на спецификации во табела

Идент на артиклот	Количина на пакување во кутија	Количина на пакување во пакет	
Шифра	Φ		
100000	10 mm	100	1000

>Артикли со ознака (Шифра *) во табела се со азиско потекло.

Универзални ознаки за димензија

Φ - Ознака за дијаметар.
L - Ознака за должина.
H - Ознака за висина.

W - Ознака за ширина.
C - Ознака за осовинско растојание помеѓу два отвора.
D - Ознака за длабочина на бушење.

> Секој артикл може да се набави по минимум 1 парче, количината за пакување во кутија или пакет се однесува при купување на голема количина.

> Новомак нуди соодветна услуга на CNC обработка, за сите приложени артикли во оваа брошура.






Системи за заклучување - Lehmann


Lehmann е Германска компанија која развива и произведува брави за заклучување на мебел. Како лидери на европскиот пазар тие Ви гарантираат дека Вашите вредни предмети и документи ќе бидат безбедни. Примена наоѓаат во дом, канцеларии, хотели, лаборатории, соблекувални и сл.

Сигурносна нумеричка брава - Lehmann



Шифра	Тип	Φ
300045	лева	24mm
300046	десна	


Можност за монтирање на различни дебелини



Едноставно подесување



- 4 знаци за кодирање, 9999 комбинации.
- Едноставно поставување и промена на код.
- Можност за лево, десно и вертикално поставување.
- Итен сигурносен клуч во случај на заборавање на лозинката.
- Сигурносната брава е заштитена од обивање.



Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за подесување на бравата.

Сетот се состои од :




Нумеричка брава тип 57



Итен сигурносен клуч





Пребарувач на шифра



Прифатник за брава

Сигурносна магнетна брава Revalock - Емуса



100188




100189

Шифра	Опис	
100188	механизам	25
100189	магнет	

Revalock е нова, патентирана сигурносна брава за врати и фиоки. Функционира на многу едноставен начин со помош на магнет кој воедно е и клуч со кој се активира и деактивира бравата. Откако ќе се монтира не е видлива надвор и може да се монтира на фронт од 13mm до 40mm.

Идеален систем за поголема безбедност на децата.



Заклучен фронт



Отклучување на фронт со помош на магнет

Биометриска сигурносна брава - Strong



- Бравата има 2 режима на работа:
 - приватен режим на работа (ги памти меморираните отпечатоци),
 - јавен режим на работа (после 1 сесија на заклучување и отклучување бравата ги брише отпечатоците од својата меморија и може да се употреби од друг корисник, соодветно за теретани, гардеробери, маркети, хотели, училишта и други објекти од јавен карактер).
- Слот за 4 x AA батерии (не се вклучени со бравата).
- USB приклучок за напојување на електрична енергија при празнење на батериите.

Шифра *	Боја
300060	црна

Сигурносна брава со тастатура - Strong



- Лозинка од 4 до 15 карактери.
- PIN технологија за заштита при кражба.
- Се вклучува аларм после 4 погрешни обиди
- Бравата има 2 режима на работа:
 - приватен режим на работа (ги памти меморираниот код),
 - јавен режим на работа (после 1 сесија на заклучување и отклучување бравата ги брише кодовите од својата меморија и може да се употреби од друг корисник, соодветно за теретани, гардеробери, маркети, хотели, училишта и други објекти од јавен карактер).
- Слот за 3 x AA батерии (не се вклучени во сетот).
- USB приклучок за напојување на електрична енергија при празнење на батериите.


Шифра *	Боја
300061	црна

Сигурносна брава со тастатура и ID картичка - Strong



- Можност за отворање со код или картичка.
- MIFARE технологија на безконтактни чип картички.
- Со бравата се вклучени 3 ID картички.
- PIN технологија за заштита при кражба.
- Се вклучува аларм после 4 погрешни обиди.
- Слот за 4 x AA батерии (не се вклучени во сетот).
- USB приклучок за напојување на електрична енергија при празнење на батериите.

Шифра *	Опис	Боја
300062	брава со тастатура	црна
300063	ID картичка	/



300063

Сигурносна брава со тастатура и копче - Strong



- Со внесување на кодот се отклучува рачката со која може да се отклучи бравата.
- PIN технологија за заштита при кражба.
- Се вклучува аларм после 4 погрешни обиди
- Адаптер за монтажа на плочест материјал.
- Слот за 2 x AAA батерии (не се вклучени со бравата).
- USB приклучок за напојување на електрична енергија при празнење на батериите.

Шифра*	Боја
300064	црна

Биометриска сигурносна брава со копче - Strong



- Преку читачот на отпечатоци на прсти се отклучува копчето преку кое се отклучува бравата.
- Адаптер за монтажа на плочест материјал.
- Слот за 2 x AAA батерии (не се вклучени во сетот).
- Се вклучува аларм после 4 погрешни обиди.
- USB приклучок за напојување на електрична енергија при празнење на батериите.

Шифра*	Боја
300065	црна

Сигурносна брава со ID картичка - Strong




- Се монтира од внатрешната страна на вратата.
- Лесно менување на режимот на работа (рачно заклучување со картичката или автоматско заклучување по изминати 6 секунди од затворање на вратата.)
- Бравата работи на фреквенција од 125kHz.
- Мах. дебелина на материјал за монтажа на бравата : 20mm.
- Со бравата се вклучени 3 ID картички.

Шифра*	Опис	Боја
300066	брава	црна
300067	ID таг клуч	
300068	ID картичка	бела

Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за сигурносната брава.



300067




300068

CABLOXX челна централна брава за фиоки - Blum



Шифра	Тип	L	Боја
300052	за 3 фиоки	600mm	антрацит
300053			црна
300054			бела
300055	за 4 фиоки	800mm	антрацит
300056			црна
300057			бела


- Системот овозможува отворање на само една фиока и блокирање на останатите.
- Соодветен за фиоки со метални страни Legrabox и Tandem-box, како и за лизгачи за дрвени фиоки Movento и Tandem.
- Голема флексибилност – употребливо за различни димензии на елементот.
- Сетот се состои од:
 - Lehmann челна централна брава
 - Blum механизам за заклучување на 3 или 4 фиоки.



1. Фронт на фиока.
2. Lehmann челна централна брава.
3. Blum механизам за заклучување.
 - 3.1 Прифатник за брава.
 - 3.2 Шипка за блокирање.
 - 3.3 Единица за заклучување.



CABLOXX ви нуди дополнителна сигурност од превртување на елементите, без оглед на нивната ширина.




Челна централна брава за фиоки - Lehmann




Шифра	Тип	L
300043	за 5 фиоки	1000mm

- Бравата се монтира на фронт со отвор Φ 16,5mm.
- Сетот се состои од :
 - Челна централна брава.
 - Механизам за заклучување за 5 фиоки.



- Механизмот за заклучување има заштита од превртување на елементот, односно кога една фиока е отворена, другите фиоки се блокирани и не можат да се отворат.



+



=



- Бравата 300043 е соодветна за организаторите за фиоки ВВР кои можете да ги погледнете [тука](#).





ФИОКА ORGA AER - ВВР

Челна централна брава за фиоки - Lehmann




Шифра	Тип	L
300047	за 4 фиоки	600mm



- Бравата се монтира на фронт со отвор Φ 16,5mm.
- Сетот се состои од :
 - Челна централна брава.
 - Механизам за заклучување за 4 фиоки.




Челна централна брава за фиоки - GTV




- Бравата се монтира на фронт со отвор Φ 18mm.

Шифра *	Тип	L		
300008	за 3 фиоки	500mm	12	120
300009		600mm		
300010	за 4 фиоки	1200mm		






Квадратна брава - Lehmann




Шифра	Φ
300049	16.5mm

- Сетот се состои од :
 - Брава.
 - Розетна.
 - Цилиндар и клуч.


Технички информации





страница на
елементот






Квадратна брава - GTV




Шифра *	Φ		
300001	19mm	12	120


Технички информации



страница на
елементот






Квадратна брава со клуч на прекршување - GTV




Шифра *	Ø		
300002	19mm	12	120


Технички информации



страница на елементот



Квадратна брава со кодиран клуч - GTV




Шифра *	Ø		
300003	18mm	12	120
300040	мастер клуч		





мастер клуч - со кој можете да отклучите повеќе брави од овој тип.


Технички информации




4 x отвори Ф4



страница на елементот







Брава за лизгачки врати - Lehmann




Шифра	Φ
300048	21mm


- Сетот се состои од :
 - Брава.
 - Розетна.
 - Цилиндар и клуч.

Технички информации







Брава за лизгачки врати - Strong




Шифра *	Φ	
300012	19.5mm	20

Технички информации





Брава за стаклени лизгачки врати




За дебелина на стакло 4-8mm.

Шифра *	Φ		
300006	18mm	12	120

Технички информации



Брава за стаклена врата




За дебелина на стакло 4-7mm.



Шифра *	Тип	
300070	1 врата	200
300071	2 врати	

Технички информации


За 1 врата



За 2 врати




Брава за две стаклени врати



За дебелина на стакло 4-8mm.

Шифра *	Ø		
300019	19mm	12	120

Технички информации



Додатоци за брави

Шифра *	Опис	Димензија	Материјал	
300016	резе за брава	70mm	никел	250
300017	прифатник за резе	13mm		1000
300018		35mm		250



300016



300017



300018

INM NOVOMAK

Вашите идеи во акција

Ѓорги Колозов бр. 5
Скопје,
Република Македонија

www.novomak.com
shop.novomak.com

+389 2 2461-664
+389 2 2461-089